



*CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)*  
*We are making a difference*

**ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ**  
**Преглед на приходите**  
**по договор, донатор и партнери**  
**за 2017 година**

2018, Скопје



**CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)**  
*We are making a difference*

## **1. Општи информации за ЦЕА**

### **а) Лого**



### **б) Адреса**

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

Бул. „Јане Сандански“ 63/3

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 (0)2 24 44 766

Моб: + 389 71 310 974

TIN: 4030003479278

Рег. 5763061 според законот за НГО

### **в) Број на сметка**

Стопанска Банка АД Скопје

Број на сметка 200000856268559

### **д) Веб страна и е-mail**

[www.cea.org.mk](http://www.cea.org.mk)

[www.mkbudget.org](http://www.mkbudget.org)

[info@cea.org.mk](mailto:info@cea.org.mk)

[makmar2000@yahoo.com](mailto:makmar2000@yahoo.com)



## **2. Мисија и цели на ЦЕА**

Мисијата на ЦЕА е континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и невладините институции.

Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и знаење да помогнат оваа визија да стане реалност.

ЦЕА е основана во март 2003 година.

Цели на ЦЕА се:

1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики;
2. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.



### Преглед на приходите за 2017 година по договор и донатор

Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери				
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност на договор во МКД
2017	Грант – Создавање можности за вработување во руралните средини – ИПА Програма за човечки ресурси, Европска Комисија	12/2015-8/2017	ЦЕА во партнерство со ФФРМ го имплементираше проектот во СИПР. Целта на проектот беше олеснување на вклученоста на младите од руралните средини на пазарот на трудот во Североисточниот плански регион во Македонија. Оваа цел се оствари преку проектните цели 1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста помеѓу младите од руралните средини 2) овозможување на регионален систем, и 3) развивање на регионална стратегија за социјално и пазарно вклучување на целните групи. Проектот ја поддржуваше социјалната вклученост на младите од руралните средини, преку зголемување на вештините за вработување, тренинг и поддршка на практична обука, и сл. при што би придонело кон подобрен економски и социјален развој на општините во Североисточниот регион во Македонија и вклученост на младите.	2.713.623
2017	Грант - Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази, ИПА програма за поддршка на граѓанското општество, Европска Комисија	1/2017-12/2019	ЦЕА во партнерство со ИДЦЦС, го спроведува проектот - Проценка на влијанието на регулативата во сенка. Во рамки на проектот „ПВР во сенка“ ќе се анализира како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики. Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки. ИДЦЦС и ЦЕА во дел од активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој важен процес од постапката на создавање на политики до граѓанските организации и општата јавност.	887.298
2017	Грант – Вработување на млади Роми – ИПА Програма за човечки ресурси, Европска Комисија	12/2016-12/2017	ЦЕА во партнерство со Сонце од Тетово, Св. Иднина од Кочани, Сумнал од Битола, го имплементираа проектот во Скопје, Кочани, Тетово и Битола. Целта на проектот е олеснување на социјалната вклученост на младите Роми од овие општини преку пазарот на трудот. Оваа цел се оствари преку 1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста помеѓу младите Роми 2) овозможување на поврзување помеѓу приватниот сектор, граѓанскиот сектор и невработените 3) развивање на стратегија за социјално и пазарно вклучување	6.053.065



**CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)**  
*We are making a difference*

<b>Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери</b>				
<i>Период за кој се однесува приходот</i>	<i>Вид на приход: Договор/Донатор</i>	<i>Период на договор</i>	<i>Опис на активност/проект</i>	<i>Вредност на договор во МКД</i>
			на целните групи преку пазарот на труд.	
2017	Грант – Политики за претприемништво за надминување на другоста кај Ромите – Фонд за тинк тенк и Канцеларијата за интеграција на Ромите, Фондации отворено општество	2/2016-2/2017	ЦЕА во партнерство со ИРИЗ спроведуваа проект за надминување на другоста кај Ромите во политиките за претприемништво. Со склоп на активностите се подготвија анализи и истражувања со цел за анализираат политиките за социо-економско вклучување на Ромите во Република Македонија преку отстранување на пречките за развој на претприемништвото преку политиките и на централно и на локално ниво. Како дел од проектот беше и менторство на истражувач.	479.359
2017	Грант – Граѓанското општество за интеграција на Ромите – Во сенка, Канцеларијата за интеграција на Ромите, Фондации отворено општество	10/2017-10/2018	Центарот за економски анализи во партнерство со Институт за истражување и анализа на политики – Ромалитико во рамките на проектот Граѓанско општество за интеграција на Ромите – Во сенка, поддржан од Отворено општество – Канцеларија за ромски иницијативи спроведува мониторинг на спроведувањето на стратегијата за Роми во Македонија во 2016 и 2017 година како на оперативните индикатори така и на буџетот. Исто така во склоп на активностите следат предлози за политики за унапредување на пристапот на пазарот на труд.	383.455
2017	Грант – Фискална децентрализација за подобар регионален развој на ГО - Цивика Мобилитас, МЦМС, Швајцарска агенција за развој и соработка	4/2016-4/2018	ЦЕА спроведува проект за идентификување степенот и причините за нерамномерниот регионален развој на граѓанските иницијативи со цел унапредување и поефикасна фискална децентрализација и порамномерен регионален развој на граѓанското општество (ГО)	1.076.636
2017	Грант – Прирачник за градоначалници и членови на советот на	12/2017-2/2018	ЦЕА спроведе краток проект за зголемување на капацитетите на новите водечки структури во општините за ефикасно и ефективно спроведување на надлежностите и зголемување на свеста на граѓаните за мониторинг на	24.000



**CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)**  
*We are making a difference*

<b>Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери</b>				
<i>Период за кој се однесува приходот</i>	<i>Вид на приход: Договор/Донатор</i>	<i>Период на договор</i>	<i>Опис на активност/проект</i>	<i>Вредност на договор во МКД</i>
	општините во Република Македонија - ЦИВИКА Мобилитас, Швајцарска агенција за развој и соработка		работата на општините преку подготовка на Прирачник за советниците и градоначалниците.	
2017	Отворени Буџети 2017, Меѓународно партнерство за буџети	2017	ЦЕА и оваа серија на истражување на глобалниот индекс на отворени буџети го спроведе за Македонија. Врз основа на меѓународно прифатливи критериуми развиени од меѓународните организации, ОБИ употребува 109 еднакво пондерирани индикатори за мерење на буџетската транспарентност. Овие индикатори оценуваат дали владите ги даваат на располагање на јавноста осумте клучни буџетски документи и тоа навремено и дали тие документи обезбедуваат целосно корисни буџетски информации.	116.960
2017	Договор за соработка – Степен на транспарентност на буџетскиот процес кај општините во Македонија-Метаморфозис, Британска Амбасада	11/2016-3/2017	ЦЕА спроведе проект на следење на достапноста и транспарентноста на буџетските документи на единиците на локална самоуправа (ЕЛС) во Македонија. Преку утврдена методологија, барање на документација, и преку директни средби со ЕЛС, со цел зголемување на свеста и унапредување на транспарентноста на локално ниво и визуелизација и промоција на резултатите. Проектот е дел од Отчетност преку граѓански ангажман, поддржан од Британска амбасада во Скопје, спроведуван од Фондација Метаморфозис.	222.390
2017	Договор за партнерство-Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија - Вестминстер фондација за демократија	7/2016-3/2018	ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија го спроведува проектот Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија. Во склоп на проектот предвидени се оценка на легислативата, опсегот, улогата на ДЗР, мапирање на засегнати страни и мониторинг на ДЗР. Спроведување на мониторинг/следење на работата на ДЗР и институциите на кои им се врши ревизија преку индикатори; подготовка на квартални анализи, препораки како и унапредување на свесноста и знаењето на новинарите за работата и улогата на ДЗР.	667.802
2017	ЦЕА CEPS Конференција Владеење на правото На	10/2017	ЦЕА организираше конференција за Владеење на правото заедно со Центарот за студии на европски политики од Брисел, каде целосната организација и поддршка како и излагање го фасилитираше ЦЕА. На конференцијата	126.689



**CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)**  
*We are making a difference*

<b>Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери</b>				
<i>Период за кој се однесува приходот</i>	<i>Вид на приход: Договор/Донатор</i>	<i>Период на договор</i>	<i>Опис на активност/проект</i>	<i>Вредност на договор во МКД</i>
	каде се движиме? Центар за студии на европски Политики, Брисел		присуствуваа докажани експерти меѓународни и домашни експерти од областа.	
2017	ОЕЦД Конкурентност во Југоисточна Европа, Кримсон Капитал, ОЕЦД	2017	ОЕЦД преку Кримсон Капитал го ангажираше ЦЕА за да спроведе независна оценка за конкретни области т.е. димензии од изданието на ОЕЦД за конкурентност на ЈИ Европа, за Македонија и тоа за димензиите: енергија, заштита на конкуренцијата, политики за даноци и антикорупција.	246.000
2017	Договор - Други сопствени приходи	2017	Разни договори за анализи, истражувања, обуки, и сл. OBS Questionnaireза Македонија, пет сектори, AETS поддршка во студија за СЕЗ во ЗБ за Македонија, ИЛО ЕСС Минимална плата, итн.	540.033 MKD